

ПРЕТСТАВКА за дискриминација во изборен процес

ВАЖНО: Од претставката која ни ја упатувате, копија ќе биде доставена до физичкото/правното лице, односно органот против кого ја поднесувате претставката.

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ

1. **ИМЕ И ПРЕЗИМЕ:**

2. **НАЗИВ:**

_____ (доколку подносителот е правно лице)

3. **АДРЕСА/СЕДИШТЕ:**

_____ (доколку подносителот е правно лице)

4. **ПОЛ:** _____

5. **ДАТУМ НА РАЃАЊЕ:** _____

6. **ТЕЛЕФОН:** _____ **E-MAIL:** _____

7. **ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ:** _____ (не е задолжителен податок)

8. **ДАЛИ ЈА ПОДНЕСУВАТЕ ПРЕТСТАВКАТА ЗА ИМЕ НА ДРУГО ЛИЦЕ:**

_____ (одговорете со ДА или НЕ)

9. **АКО ОДГВОРОТ НА ПРЕТХОДНОТО ПРАШАЊЕ Е ПОТВРДЕН, НАВЕДЕТЕ ВО ЧИЕ ИМЕ ЈА ПОДНЕСУВАТЕ ПРЕТСТАВКАТА:**

10. **ДАЛИ ИМАТЕ СОГЛАСНОСТ ОД ЛИЦЕТО ВО ЧИЕ ИМЕ ЈА ПОДНЕСУВАТЕ ПРЕТСТАВКАТА:** _____ (одговорете со ДА или НЕ; доколку ДА, истата приложете ја)

ПОДАТОЦИ ЗА ФИЗИЧКОТО/ПРАВНОТО ЛИЦЕ, ОДНОСНО ОРГАНОТ ПРОТИВ КОГО ЈА ПОДНЕСУВАТЕ ПРЕТСТАВКАТА

1. **АКО ПРЕТСТАВКАТА СЕ ОДНЕСУВА НА ПРАВНО ЛИЦЕ/ОРГАН:**

• **НАЗИВ:**

• **СЕДИШТЕ:**

• **ТЕЛЕФОН:** _____

•

2. АКО ПРЕТСТАВКАТА СЕ ОДНЕСУВА НА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:

- ИМЕ И ПРЕЗИМЕ:

- АДРЕСА:

- ТЕЛЕФОН: _____

ВАЖНО: Доколку има повеќе физички и/или правни лица, односно органи против кои поднесувате претставки, Ве молиме за секој од нив да пополните посебна претставка.

ОСНОВ/И ЗА ДИСКРИМИНАЦИЈА

Заокружете еден или повеќе основи на дискриминација

- | | |
|--|--|
| 1. Пол | 11. Други видови уверувања |
| 2. Раса | 12. Образование |
| 3. Боја на кожа | 13. Политичка припадност |
| 4. Род | 14. Личен или општествен статус |
| 5. Припадност на маргинализирана група | 15. Ментална и телесна попреченост |
| 6. Етничка припадност | 16. Возраст |
| 7. Јазик | 17. Семејна или брачна состојба |
| 8. Државјанство | 18. Имотен статус |
| 9. Социјално потекло | 19. Здравствена состојба |
| 10. Религија или верско уверување | 20. Сексуална ориентација |
| | 21. Родов идентитет |
| | 22. Некоја друга основа: (наведете која) |

КАДЕ СЕ СЛУЧИ НАСТАНОТ ПО КОЈ ПОВОД ПОДНЕСУВАТЕ ПРЕТСТАВКА

- 1. ПРАВОСУДСТВО И УПРАВА (Избори и изборен процес)**
- 2. ЈАВНО ИНФОРМИРАЊЕ И МЕДИУМИ**
- 3. ЧЛЕНУВАЊЕ И ДЕЈСТВУВАЊЕ ВО СИНДИКАЛНИ, ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ, ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ ИЛИ ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАСНОВАНИ НА ЧЛЕНСТВО**

ОПИС НА НАСТАНОТ (опишете го детално настанот по кој повод поднесувате претставка, вклучувајќи ги податоците за времето, местото, лицата кои биле присутни и слично)

- Ако се работи за непристапност на гласачко место за лице со попреченост, наведете го гласачкото место и начинот на кој не било пристапно согласно видот на попреченоста.
- Ако се работи за вознемирување, повикување и поттикнување дискриминација во изборен процес, наведете го говорот/изјавата со која сметате дека е сторена дискриминацијата, дадете врска од платформата/медиумот на која е објавена.
- Ако се работи за спреченост на гласање на лица со 18 години, хоспитализирани лица, лица во домови, затвори и слично, опишете го настанот согласно упатството.

ВАЖНО: Доколку Ви е потребно повеќе место за пишување, употребете додатен лист.

ДОКАЗИ (наведете ги доказите кои ги доставувате во прилог на претставката)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

1. **ДАЛИ СЕ ИМАТЕ ОБРАТНО ДО ДРУГА ИНСТИТУЦИЈА** _____
(одговорете со ДА или НЕ)

2. **АКО СТЕ СЕ ОБРАТИЛЕ, ДО КОЈА И КОГА**

(доставете и фотокопија од кореспонденцијата)

МЕСТО И ДАТА

ПОТПИС